

K 5 Power Control K 5 Premium Power Control

македонски јазик 11



Read Online




**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome


















59797750 (02/25)

A

K 5 Power Control Flex







Содржина

Апликацијата KÄRCHER Home & Garden.....	11
Општи напомени.....	12
Симболи на уредот.....	12
Безбедносни уреди.....	12
Заштита на животната средина.....	12
Наменета употреба.....	12
Додатоци и резервни делови.....	12
Опсег на испорака.....	12
Опис на уредот.....	12
Монтажа.....	13
Прво пуштање.....	13
Работа.....	14
Транспорт.....	15
Складирање.....	15
Грижа и сервисирање.....	15
Водич за решавање проблеми.....	16
Гаранција.....	16
Технички податоци.....	16
Изјава за сообразност на ЕУ.....	17

Апликацијата KÄRCHER Home & Garden

Апликацијата KÄRCHER Home & Garden содржи:

- Информации за монтажа и прво пуштање
- Информации за подрачјата на примена
- Совети и трикови
- Често поставувани прашања со детални информации за решавање проблеми
- Контакт информации за сервисниот центар на KÄRCHER

Апликацијата може да се преземе одовде:



Трговски марки

- Google Play™ и Android™ се брендови или регистрирани трговски марки на Google Inc.
- Apple® и App store® се брендови или регистрирани трговски марки на Apple Inc.

Општи напомени



Пред првата употреба на уредот прочитајте ги овие оригинални упатства за работа и приложените безбедносни упатства. Постапете во согласност со нив. Чувајте ги и двете брошури за понатамошна употреба или за следниот сопственик.

Симболи на уредот



Не насочувајте го млазот под висок притисок кон луѓе, животни, активна електрична опрема или кон самиот уред. Заштитете го уредот од мраз. Овој уред не смее директно да се приклучи на јавна водоводна мрежа.



Безбедносни уреди

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Сериозни повреди поради уреди што недостигаат, биле изменети или не се функционални.

Не заобиколувајте ги, не отстранувајте ги и немојте да ги онеспособувате безбедносните уреди. Тие служат за Ваша заштита.

Прекинувач на уредот

Прекинувачот на уредот спречува несакано работење на уредот.

Блокатор на пиштолот под висок притисок

Блокаторот го заклучува лостот на пиштолот под висок притисок и го спречува несаканото вклучување на уредот.

Функција за автоматско исклучување

Доколку лостот на пиштолот под висок притисок се отпушти, прекинувачот за притисок ја исклучува пумпата и млазот вода под висок притисок сопира. Доколку лостот се повлече, пумпата повторно се вклучува.

Заштитна склопка на моторот

Заштитната склопка на моторот се исклучува доколку има висока потрошувачка на струја.

Заштита на животната средина



Материјалот од амбалажата може да се рециклира. Искрплетете ја амбалажата во согласност со еколошките прописи. Електричните и електронските уреди содржат вредни материјали кои можат да се рециклираат, а често и делови како батерии, батерии кои можат да се полнат или масло, кои, доколку со нив се ракува несоодветно или неправилно се фрлат,



можат да претставуваат потенцијална опасност по здравјето на луѓето и животната средина. Сепак, овие делови се потребни за правилна работа на уредот. Уредите што се означени со овој симбол не смеат да се искрплат заедно со обичниот отпад од домаќинството.

Чистење во маслени отпадни води, на пр., чистење мотори, чистење подвозја итн. смее да се врши само во станици за миене со сепаратор за масло.



Може да се работи со средства за чистење само на површини кои не пропуштаат вода и се поврзани на канализациски систем за отпадни води. Не дозволувајте средството за чистење да навлезе во пловни патишта или во почвата.



Во некои земји не е дозволено извлекување на водата од јавните канали.

Напомени за состојките (REACH)

Ажурирани информации за состојките можете да најдете на: www.kaercher.de/REACH

Наменета употреба

Користете ја машината за чистење под висок притисок само во приватни домаќинства.

Машината за чистење под висок притисок е наменета за чистење машини, возила, згради, алати, фасади, тераси, градинарски машини итн. со употреба на воден млаз под висок притисок.

Додатоци и резервни делови

Користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови. Така ќе гарантирате безбедна работа на уредот и работа без грешки.

Информации за додатоци и резервни делови може да се најдат на www.kaercher.com.

Опсег на испорака

Опсегот на испорака на уредот е прикажан на амбалажата. При распакување проверете дали содржината на пакетот е целосна. Ако недостигаат некои додатоци или во случај на евентуално оштетување при транспортот, известете го Вашиот дистрибутер.

Опис на уредот

Во овие упатства за работа се опишува максималната опрема. Во зависност од моделот што се користи, постојат разлики во опсегот на испорака (види амбалажа).

Сликите се на страницата со графикони

Слика А

Слика В

- 1 Држач со рачка за носење
- 2 Приклучок за вода со интегрирана мрежичка
- 3 Тркало за транспорт
- 4 Капак
- 5 Водилка за црево
- 6 Склопка „0/OFF“ (ИСКЛ.) / „I/ON“ (ВКЛ.)
- 7 Кука за складирање на млазницата за прскање
- 8 Црево под висок притисок
- 9 Шише со средство за чистење *Plug 'n' Clean

- 10) Кука за складирање/положба за паркирање на пиштолот под висок притисок
- 11) Рачка за транспорт што може да се извлече
- 12) Прскалка со ротирачки млаз Power Control за тврдокорна нечистотија, степен на притисок: HARD
- 13) Прскалка со ротирачки млаз Power Control Vario Power за секојдневна чистење, степен на притисок: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX

- 14) Пиштолот под висок притисок Power Control
 - 15) Копче за издвојување на цревето под висок притисок од пиштолот под висок притисок
 - 16) Лост на пиштолот под висок притисок
 - 17) Индикатор за притисок (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-HARD)
 - 18) Блокатор на пиштолот под висок притисок
 - 19) Рачка за носење
 - 20) Држач за црево
 - 21) Намотувач за црево под висок притисок
 - 22) Ротирачка рачка на намотувачот за цревето
 - 23) Натписна плочка
 - 24) Преграда за додатоци
 - 25) Кука за прикачување на мрежата
 - 26) Мрежичка за преградата за додатоци
 - 27) Приклучен струен кабел со приклучок за струја
 - 28) Спојка за приклучок за вода
 - 29) *Градинарско црево (прицврстено со влакна, со дијаметар од најмалку 1/2 инч (13 mm), со должина од најмалку 7,5 m, при што брзата спојка е достапна во продавници)
 - 30) *KÄRCHER вшмукувачко црево за довод на вода од отворени резервоари (бр. на нарачка 2.643-100)
 - 31) Се доставува со шрафови и типли
- * дополнително потребно

Доставени шрафови и типли

Слика С

- 1) Типли за држачот (2 парчиња)
- 2) Шраф М 4x20 (2 парчиња)
- 3) Шраф М 4x22 (2 парчиња)
- 4) Шраф М 4x16 (8 парчиња)

Монтажа

Сликите се на страницата со графикони.

Пред да го вклучите уредот, ставете ги деловите што не биле прицврстени на уредот.

Имајте ги при рака скакуваните шрафови и соодветен шрафцигер.

Монтирање на тркалата

1. Закачете ги тркалата.

Напомена

Проверете дали дупката е сертена во правилна насока.

Слика D

2. Прицврстете ги тркалата со по 1 шраф.

Монтирање на држачот

1. Монтирајте го држачот.

Слика E

2. Ставете ги двете типли во дупките до крај.
3. Прицврстете го држачот со 2 шрафа.

Монтирање на куката за складирање на млазницата за прскање

1. Закачете ја куката за складирање на млазницата за прскање на држачот на уредот.
2. Прицврстете ја куката со 2 шрафа. **Слика F**
3. Прицврстете го капакот со 4 шрафа. **Слика G**

Монтирање на рачката за транспорт

1. Закачете ја рачката за транспорт.

Слика H

Монтирање на мрежата за додатоци

1. Закачете ја мрежата за додатоци на куките.

Слика I

Вметнете го цревето под висок притисок во водилката за цревето

1. Вметнете го цревето под висок притисок во водилката за цревето од задната страна.

Слика J

Монтирање на спојката за приклучок за вода

1. Навртете ја спојката за приклучок за вода на приклучокот за вода на уредот.

Слика K

Прво пуштање

1. Ставете го уредот на рамна површина.
2. Целосно одмотајте го цревето под висок притисок.
3. До крај влечете го цревето под висок притисок напред преку водилката за цревето и исправете ги сите искривувања и јазли.
4. Вметнувајте го цревето под висок притисок во пиштолот под висок притисок додека не влезе во потребната положба.

Напомена

Внимавајте редукторот да биде правилно поставен.

Слика L

5. Проверете дали поврзувањето е безбедно така што ќе го повлечете цревето под висок притисок.
6. Ставете го приклучокот за струја во штекерот.

Водоснабдување

За приклучните вредности видете ја натписната плочка или поглавјето *Технички податоци*.

Придржувајте се до прописите на Вашето претпријатие за водоснабдување.

ВНИМАНИЕ

Штета поради контаминирана вода

Контаминацијата на водата може да ја оштети пумпата и нејзините додатоци.

KÄRCHER препорачува употреба на филтерот за вода KÄRCHER за заштита (посебни додатоци, бр. за нарачка 4.730-059).

Приклучок на водовод

ВНИМАНИЕ

Ризик од штета при употреба на месингени спојки за црево со функцијата AquaStop од добавувачи од трети страни.

Штета на пумпата под висок притисок.

Користете ги само спојките за црево со/без функцијата AquaStop од Kärcher, спојките за црево без функцијата AquaStop или пластичните спојки за црево со функцијата AquaStop од добавувачи од трети страни.

1. Намотајте го градинарското црево на спојката за приклучок за вода.
2. Поврзете го градинарското црево на водоводот.

3. Отворете ја славината за вода до крај.

Слика М

Вшмукување вода од отворени резервоари

Оваа машина за чистење под висок притисок со вшмукувачкото црево на KÄRCHER може да вшмука површинска вода, на пр. од резервоари со дождовница или езерца (максималната висина на вшмукување е наведена во поглавјето *Технички податоци*).

1. Одвртете ја спојката на приклучокот за вода.
2. Наполнете го вшмукувачкото црево со вода.
3. Навртете го вшмукувачкото црево на приклучокот за вода на уредот и закачете го во изворот на вода (на пр. резервоар за дождовница).

Исфрлање течности од уредот

1. Вклучете го уредот на „I/ON“.
2. Одблокирајте го лостот на пиштолот под висок притисок.
3. Притиснете го лостот на пиштолот под висок притисок. Уредот ќе се вклучи.
4. Пуштете го уредот да работи најмногу 2 минути додека водата што излегува од пиштолот под висок притисок не биде без меурчиња со воздух.
5. Отпуштете го лостот на пиштолот под висок притисок.
6. Блокирајте го лостот на пиштолот под висок притисок.

Работа

ВНИМАНИЕ

Ризик од штета!

Оштетување на пумпата при работа на суво.

Исклучете го уредот ако притисокот не се зголеми во рок од 2 минути.

Постапете во согласност со упатствата од поглавјето *Водич за решавање проблеми*.

Системот Power Control

Индикаторот за притисок на пиштолот под висок притисок го прикажува избраниот степен на притисок при работа со млазницата за прскање Power Control.

Напомена

Чувствителноста на материјалите може многу да се разликува во зависност од староста и состојбата. Поради тоа, препораките не се обврзувачки.

Напомена

Индикаторот за притисок не е точен при работа со уредот за површинско чистење и другите додатоци.

Екран	Степен на притисок	Препорачливо за, на пр.
	HARD („СИЛЕН“)	Камени тераси со плочки за попочување или рапав бетон, асфалт, метални површини, градинарска опрема (колички, лопатчиња итн.)
	MEDIUM („СРЕДЕН“)	Автомобили/мотоцикли, површини од цигла, сид од гипсени плочи, пластичен мебел
	SOFT („БЛАГ“)	Дрвени површини, велосипеди, површини од песочник и мебел од ратан
	MIX („КОМБИНАЦИЈА“)	Работа со средство за чистење

Работа под висок притисок

ВНИМАНИЕ

Штета на лакирани или чувствителни површини
Површините може да се оштетат ако млазот е преблиску до површината или ако се користи несоодветна млазница за прскање. *Одржување растојание од најмалку 30 см помеѓу млазот и површината кога чистите лакирани површини.* Не чистете автомобилски гуми, лак или чувствителни површини како дрво со прскалната со ротирачки млаз.

1. Ставете ја млазницата за прскање во пиштолот под висок притисок и блокирајте ја така што ќе ја свртите за 90°.

Слика N

2. Вклучете го уредот („I/ON“).
3. Одблокирајте го лостот на пиштолот под висок притисок.
4. Притиснете го лостот на пиштолот под висок притисок. Уредот ќе се вклучи.
5. Вртете ја млазницата за прскање Power Control Vario Power додека потребниот степен на притисок не се прикаже на индикаторот за притисок.

Работа со средство за чистење

△ ОПАСНОСТ

Непридржување до безбедносно-техничкиот лист

Ако не го користите средството за чистење на правилен начин, можете сериозно да си наштетите на здравјето. Придржувајте се до безбедносно-техничкиот лист на производителот на средството за чистење, а особено до упатствата за лична заштитна опрема.

Напомена

Средството за чистење може да се додаде само под низок притисок.

Напомена

Потребно Ви е шише со средство за чистење Plug 'n' Clean за да можете да работите со средство за чистење. Средствата за чистење на KÄRCHER може да се купат подготвени за употреба во шише со средство за чистење Plug 'n' Clean.

1. Извадете го капакот од шишето со средство за чистење Plug 'n' Clean.
2. Свртете го шишето со средство за чистење на долу, при што отворот ќе биде на долната страна, а ставете го во приклучокот за средството за чистење.

Слика O

3. Користете ја млазницата за прскање Vario Power.
4. Вртете ја млазницата за прскање во насока на „MIX“ додека „MIX“ не се прикаже на пиштолот под висок притисок. При работа, растворот од средството за чистење се меша со млаз вода.

Препорачлив метод на чистење

1. Испрскајте малку средство за чистење на сува површина и оставете го да делува (но не и да се исуши).
2. Со леснотија ќе можете да ја исплакнете прашината благодарение на млазот под висок притисок.

По работа со средство за чистење

1. Извадете го шишето со средство за чистење Plug 'n' Clean од држачот и затворете го со капакот.
2. За да го складирате, ставете го шишето со средство за чистење во држачот, при што капакот ќе биде на горната страна.
3. Плакнете го уредот со чиста вода околу 30 секунди.

Прекин на работа

1. Отпуштете го лостот на пиштолот под висок притисок. Уредот се исклучува кога лостот ќе се отпушти. Високиот притисок во системот се задржува.
 2. Блокирајте го лостот на пиштолот под висок притисок.
- Слика P**
3. Ставете го пиштолот под висок притисок со млазницата за прскање во положбата за паркирање.

4. Исклучете го уредот „0/OFF“ за време на паузи при работа што се подолги од 5 минути.

Завршување со работа

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда!

Повреди од неконтролирано течење вода под висок притисок.

Извадете го цревето под висок притисок од пиштолот под висок притисок или уредот само ако во системот нема притисок.

1. Отпуштете го лостот на пиштолот под висок притисок.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Притискајте го лостот на пиштолот под висок притисок 30 секунди.
Преостанатиот притисок во системот се испушта.
4. Отпуштете го лостот на пиштолот под висок притисок.
5. Блокирајте го лостот на пиштолот под висок притисок.
6. Исклучете го уредот „0/OFF“.
7. Исклучете го уредот од водоснабдувањето.
8. Извадете го приклучокот за струја од штекерот.

Транспорт

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од повреда или штета поради тежината на уредот!

Повреда и штета.

Земете ја предвид тежината на уредот при транспорт и складирање.

Носење на уредот

1. Со леснотија ќе можете да го носите уредот ако го фатите за рачката за носење.

Влечење на уредот

1. Извадете ја рачката за транспорт до крај.
2. Влечете го уредот преку рачката за транспорт.

Транспортирање на уредот во возило

1. Пред транспорт во хоризонтална положба, извадете го шишето со средство за чистење Plug 'n' Clean и затворете го со капакот.
2. Спречете лизгање или превртување на уредот.

Складирање

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ризик од повреда или штета поради тежината на уредот!

Повреда и штета.

Земете ја предвид тежината на уредот при транспорт и складирање.

Складирање на уредот

1. Ставете го уредот на рамна површина.
2. Извадете ја млазницата за прскање од пиштолот под висок притисок.
3. Притиснете го копчето за издвојување на пиштолот под висок притисок и извадете го цревето под висок притисок од пиштолот под висок притисок.
4. **Без намотувач за црево:** Складирајте го цревето под висок притисок на уредот.

ВНИМАНИЕ

Штета на цревето под висок притисок

Штета на цревето под висок притисок поради вртење во погрешна насока

При намотувањето на цревето, обрнете внимание на насоката на вртење на намотувачот за цревето.

5. Со намотувач за црево: Вртете го намотувачот за цревето во насока спротивна на стрелките на часовникот со помош на ротирачката рачка и намотајте го цревето под висок притисок.
6. Складирајте го приклучниот струен кабел и додатоците на уредот.
7. Ставете ги двете млазници за прскање врз куката за млазници за прскање:
 - а Млазницата за прскање со ротирачки млаз: Со млазницата надолу
 - б) Млазницата за прскање Vario Power: Со млазницата нагоре

Ако планирате да го складираат уредот подолго време, придружувајте се до дополнителните упатства од поглавјето *Грижа и сервисирање*.

Заштита од смрзнување

ВНИМАНИЕ

Опасност од смрзнување

Мразот може да ги уништи уредите што не се целосно испразнети.

Целосно испразнете го уредот и додатоците.

Заштитете го уредот од смрзнување.

Мора да се исполнат следниве услови:

- Уредот мора да се исклучи од водоснабдување.
 - Пиштолот под висок притисок треба да се извади од цревето под висок притисок.
1. Вклучете го уредот „I/ON“.
 2. Почекајте најмногу една минута додека водата не истече од цревето под висок притисок.
 3. Исклучете го уредот.
 4. Складирајте го уредот и сите додатоци во просторија каде што ќе нема опасност од смрзнување.

Грижа и сервисирање

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност од струен удар

Повреди поради допир со делови под напон

Исклучете го уредот.

Извадете го приклучокот за струја.

Не е потребно одржување на уредот, што значи дека не мора да вршите никакви редовни активности за одржување.

Чистење на мрежичката во приклучокот за вода

ВНИМАНИЕ

Ризик од штета!

Штета на мрежичката поради непрописно чистење.

Плакнете ја мрежичката само под млаз вода

спротивно на насоката на млазот.

Не користете остри или тврди предмети, како на пример, игли или жичани четки.

ВНИМАНИЕ

Ризик од штета!

Штета на уредот и додатоците при работа без мрежичка или со оштетена мрежичка.

Проверете дали мрежичката е оштетена пред да ја ставите во приклучокот за вода. Веднаш заменете ја оштетената мрежичка.

Не користете го уредот без мрежичка.

По потреба исчистете ја мрежичката во приклучокот за вода.

1. Одвртете ја спојката на приклучокот за вода.
2. Извадете ја мрежичката.
Слика Q
3. Исплакнете ја мрежичката под млаз вода.
4. Ставете ја мрежичката во приклучокот за вода.

Водич за решавање проблеми

Причините за дефектите честопати се едноставни и можете самите да ги решите благодарение на информациите во прилог. Ако се двоумите или се соочувате со дефекти што не се наведени тука, стапете во контакт со овластена служба за корисничка поддршка.

▲ ОПАСНОСТ

Опасност од смрт!

Смртоносни повреди поради струен удар при допир на делови под напон.

Не допирајте ги деловите под напон.

Исклучете го уредот.

Извадете го приклучокот за струја од штекерот.

Уредот не работи

1. Притиснете го лостот на пиштолот под висок притисок. Уредот ќе се вклучи.
2. Проверете дали напонот што е наведен на натписната плочка соодветствува на напонот на изворот на струја.
3. Проверете дали приклучниот струен кабел е оштетен.
4. Ако моторот е преоптоварен и се активира заштитната склопка на моторот:
 - а Исклучете го уредот „0/OFF“.
 - б Оставете го уредот да се излади во период од 1 час.Во вклучете го уредот „I/ON“ и продолжете со работа. Ако овој дефект се случува повеќе пати, однесете го да го проверат од службата за корисничка служба.

Уредот не може да се вклучи, моторот брмчи

Пад на напонот поради слаба електродистрибутивна мрежа или при употреба на продолжен кабел

1. При вклучување, првин притиснете на лостот на пиштолот под висок притисок, па вклучете го уредот „I/ON“.

Уредот не го достигнува потребниот притисок

Нема доволно водоснабдување.

1. Отворете ја славината за вода до крај.
2. Проверете дали протокот на вода од водоснабдувањето е доволен.
3. Проверете како е поставена млазницата за прскање.
4. Проверете дали максималната висина на вшмукување е надмината.

Мрежичката во приклучокот за вода е валкана.

1. Со шпичи клешти извадете ја мрежичката во приклучокот за вода.
2. Исплакнете ја мрежичката под млаз вода.

Слика Q

Има воздух во уредот.

1. Испуштете го воздухот од уредот:
 - а Вклучете го уредот да работи најмногу 2 минути без да ја поврзувате млазницата.
 - б Притиснете го пиштолот под висок притисок и почекајте додека водата што излегува од пиштолот под висок притисок не биде без меурчиња со воздух.
- Во Поврзете ја млазницата за прскање.

Големи варијации во притисокот

1. Исчистете ја млазницата под висок притисок:
 - а Со игла отстранете ја контаминацијата од отворот на млазницата.
 - б Исплакнете ја млазницата под висок притисок од предната страна со вода.
2. Проверете ја количината на водоснабдување.

Истекува течност од уредот

1. Од технички причини може да има мало истекување од уредот. Ако има големо истекување, стапете во контакт со овластена служба за корисничка поддршка.

Средството за чистење не се вшмукува

1. Користете ја млазницата за прскање Vaio Power и свртете ја во насока на „MIX“.
2. Проверете дали шишето со средство за чистење Plug 'n' Clean е ставено во приклучокот за средство за чистење со отворот надолу.

Гаранција

Во секоја земја важат гарантните услови објавени од надлежната дистрибутивна компанија. Евентуалните дефекти на уредот во периодот покриен со гаранцијата ќе ги поправиме бесплатно доколку причината за тоа е во материјалот или производството. Доколку случајот е опфатен со гаранцијата, стапете во контакт со Вашиот дистрибутер (со сметката од купувањето) или најблискиот овластен сервисен центар.

(Видете ја адресата на задната страна)

Дополнителни информации за гаранцијата (доколку постојат) може да се најдат во сервисното подрачје на Вашата локална веб-страница на Kärcher во „Downloads“ („Преземања“).

Технички податоци

	K 5	Power Control Flex	Premium Power Control Flex
--	-----	--------------------	----------------------------

Електричен приклучок			
Напон	V	230	230
Фаза	~	1	1
Фреквенција	Hz	50	50
Приклучна сила	kW	2,1	2,1
Степен на заштита		IPX5	IPX5
Класа на заштита		I	I
Осигурувач (со бавно дејство)	A	10	10

Приклучок за вода			
Макс. притисок на доводот на вода	MPa	1,2	1,2
Макс. температура на вода од доводот	°C	40	40
Мин. проток на вода од доводот	l/min	10	10
Макс. висина на вшмукување	m	0,5	0,5

Податоци за работа на уредот			
Работен притисок	MPa	12,5	12,5
Макс. дозволен притисок	MPa	14,5	14,5
Проток на вода	l/min	7,5	7,5
Макс. проток на вода	l/min	8,3	8,3
Проток на средство за чистење	l/min	0,3	0,3

Повратна ударна сила на пиштолот под висок притисок	N	20	20
---	---	----	----

Димензии и тежина			
Тежина во состојба за вообичаена работа	kg	14	14,2
Должина	mm	405	417
Ширина	mm	306	306
Висина	mm	584	584

Вредности определени во согласност со EN 60335-2-79			
Вредност на вибрации на планката-раката	m/s ²	<2,5	<2,5
Несигурност K	m/s ²	0,6	0,6
Ниво на звучен притисок L _{pA}	dB(A)	76	76
Несигурност K _{pA}	dB(A)	3	3
Ниво на сила на звук L _{WA} + Несигурност K _{WA}	dB(A)	92	92

Исклучок според Регулативата (ЕУ) 2019/1781 Анекс I Дел 2 (12); j)

Го задржуваме правото на технички измени без известување.

Изјава за сообразност на ЕУ

Изјавуваме дека производот опишан подолу е во согласност со релевантните одредби на наведените директиви и регулативи. Оваа изјава престанува да биде важечка доколку производот е изменет без наше претходно одобрување.
Производ: Машина за чистење под висок притисок
Тип: 1.324-xxx

Применливи директиви на ЕУ во моментот

2006/42/EЗ (+2009/127/EЗ)
2014/30/EУ
2011/65/EУ
2000/14/EЗ
2009/125/EЗ

Регулативи на Комисијата

(ЕУ) 2019/1781

Хармонизирани стандарди што се користат

EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN IEC 63000: 2018

Применет метод за оцена на сообразност

2000/14/EG: Анекс V

Ниво на сила на звук dB(A)

Измерено: 89

Гарантирано: 92

Име и адреса

Овластен за изработка на документација:

S. Reiser


Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс +49 7195 14-2212



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Manager Regulatory Affairs & Certification

Виненден, 2021/06/01